

НАСОКИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РУБРИКИТЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКИОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ И ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРИЕМОТ ОД СТРАНА НА ПОВЛАСТЕНИ КОРИСНИЦИ НА ЕТИЛ АЛКОХОЛ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ И ДРУГИ ПОТРЕБИ

1. Намена на овој документ

Намената на овој документ е да ги објасни различните процеси кои се имплементирани во Порталот за трговци во модулот за акцизи. Во документот се опишани активностите на корисникот во системот и одлуките кои се базираат на различни настани и соработка со останатите подсистеми или улоги на подносителот и надлежниот орган. СОЦДАД Порталот за трговци – подмодул EMCS (движење на акцизни добра со примена на е-АД) е наменет за поднесување, управување и следење на декларациите во Системот за контрола и следење на движењето на акцизните добра со примена на електронски административен документ е-АД.


2. Пристап во Порталот за трговци – апликација за акцизи

Предуслов за работа во подмодулот е:

Претходна регистрација во системот на следниот линк:

<http://carina.mk/index.php/mk/e-carina/socdad-mk/startuvaj-cdeps-mk>

Пристапот во Порталот за трговци – апликација за акцизи за корисници започнува со најавување на прозорецот за најава. Се појавува едноставен екран со логото на СОЦДАД и Царинската управа со две полиња за пополнување: КОРИСНИЧКО ИМЕ и ЛОЗИНКА, и две дополнителни полиња: ОБНОВИ и НАЈАВИ СЕ.



2. 1. Прозорец за најава

Најавата во Порталот за трговци – апликација за акцизи започнува со внесување на:


- КОРИСНИЧКО ИМЕ (пример име.презиме на корисникот)

-ЛОЗИНКА (пример барем 12 карактери –букви, броеви и симболи)


- се притиска копчето НАЈАВИ СЕ ако внесените податоци се точни или се притиска копчето ОБНОВИ за да се избришат внесените податоци и повторно се внесува корисничко име и лозинка.

2.2. Пребарување на е-АД

После успешната најава, системот го прикажува заедничкиот ПОРТАЛ ЗА ТРГОВЦИ (слика 2)




Со бирање на табот: Поднесување на декларации од трговци (TDP), системот ги прикажува различните менија на Порталот и тоа: дејства, транзит, увоз, извоз, акцизи и помош.



Слика 3


Со бирање на табот акцизи се појавуваат различни акции во зависност од потребата за која се пристапува како што е прикажано на сликата:



Подменито за е-АД овозможува: поднесување на е-АД, откажување на е-АД, промена на одредиште, разделување на е-АД, обезбедување на објаснување за вишоци и кусоци, обезбедување на објаснување за задоцнета испорака, известување или одбивање на е-АД и потврдување на приемот на е-АД во СОЦДАД.

2.3. Пополнување на е-АД на одредиште


На имателот на одобрение за повластен корисник кога настапува во улога на примач на етил алкохол за медицински цели му се појавува екран кој содржи податоци за локалниот референтен број, редниот број на движење, корисничкиот идентификациски број, датум на поднесување, вид на декларација, датум на документот, статус на документот, идентификациски број на трговец и дејство:



The screenshot shows the SOCCAD web application interface. At the top, there is a navigation menu with buttons for 'Дејства', 'Транзит', 'Увоз', 'Извоз', 'Акцизи', and 'Help'. Below the menu, there is a breadcrumb trail: 'Почетна страница' > '» Почетна страница'. The main content area displays a table with the following columns: 'Дејства', 'LRN', 'РЕД/ЕРБ/РБАД', 'КОРИСНИЧКИ ИДЕНТИФИКАЦИСКИ БРОЈ', 'ДАТУМ НА ПОДНЕСУВАЊЕ', 'ВИД НА ДЕКЛАРАЦИЈА', 'СТАТУС НА ДОКУМЕНТ НА ДАТУМ', 'СТАТУС', 'TIN', and 'ДЕЈСТВО'. The table contains four rows of data, each with a 'Показ на движење' link.

Дејства	LRN	РЕД/ЕРБ/РБАД	КОРИСНИЧКИ ИДЕНТИФИКАЦИСКИ БРОЈ	ДАТУМ НА ПОДНЕСУВАЊЕ	ВИД НА ДЕКЛАРАЦИЈА	СТАТУС НА ДОКУМЕНТ НА ДАТУМ	СТАТУС	TIN	ДЕЈСТВО
Промена на активен трговец	-	19МК90000000000001582		пон., декем. 23, 2019	EM801	пон., декем. 23, 2019	Прифатена	МК19000000000000001693	Показ на движење
	-	19МК90000000000001263		чет., декем. 19, 2019	EM801	чет., декем. 19, 2019	Испорачана	МК19000000000000001693	Показ на движење
	-	19МК90000000000001237		чет., декем. 19, 2019	EM801	чет., декем. 19, 2019	Прифатена	МК19000000000000001693	Показ на движење
	-	19МК90000000000001197		пон., декем. 16, 2019	EM801	пон., декем. 16, 2019	Прифатена	МК19000000000000001693	Показ на движење

Со бирање на табот дејство – приказ на движење, може да се видат податоците за испратените акцизни добра:



The screenshot shows the SOCCAD web application interface for the 'Движење' (Movement) form. The browser address bar shows 'https://traders-test.customs.gov.mk/trader-dp-ui/protected'. The page title is 'СОЦДАД : Мој СОЦДАД'. The navigation menu is the same as in the previous screenshot. The breadcrumb trail is 'Почетна страница' > 'Приказ на движење'. The main content area displays the 'Движење' form with the following fields: 'РЕД/ЕРБ/РБАД' (19МК90000000000001582), 'Датум на поднесување' (Mon Dec 23 14:12:30 CET 2019), 'Датум на статус' (Mon Dec 23 14:12:30 CET 2019), 'Даночен број' (МК19000000000000001693), and 'Идентификациски број на корисник'. Below the form, there is a section for 'Движење Податоци' (Movement Data) with the following fields: 'Идентификатор на порака' (19ED00001A7F0), 'Порака за улога на MSA' (2), 'Име/презиме на подносител' (Sasho Tasevski), 'Шифра на административна референца' (19МК90000000000001582), 'Датум и време на проверка на е-АД' (24-12-2019 10:21), and 'Број на трговец за акцизи' (МК1А0000С9001).

Доколку податоците одговараат на нарачаните количини, тогаш повластениот корисник треба да го потврди приемот со одбирање на копчето дејство:

СОЦДАД : Мој СОЦДАД

Дејства Транзит Увоз Извоз Акциони Непр

Почетна страница Приказ на движење

» Движење

Преземање на потпишани пораки Печати Дејство

Relief Receipt Acknowledgement_MK
Вчитување/приказ на прилози

Дејства

Промена на активен трговец

РЕД/ЕРБ/РБАД 19МК90000000000001582

Датум на поднесување Mon Dec 23 14:12:30 CET 2019

ЛРБ

Датум на статус Mon Dec 23 14:12:30 CET 2019

Порака Вид ЕМ801

Даночен број МК1900000000000001693

Порака Статус Прифатена

Идентификациски број на корисник

» Движење Податоци

» Историјат на движење

Кога ќе се одбере копчето relief receipt – потврден прием, тогаш движењето се смета за завршено и акцизните добра – етанол се во местото на повластено користење. Бидејќи потврдувањето на приемот е последна фаза на движењето важно е да не се потврдува приемот се додека не се утврди дека испорачаните акцизни добра се во согласност со нарачката. Кога ќе се потврди приемот, е-АД добива статус „испорачано“.

Стартувај Поднесена декларацијата - Мој СОЦДАД Search Deferred Submission Referece

СОЦДАД : Мој СОЦДАД

Дејства Транзит Увоз Извоз Акциони Непр

Почетна страница Приказ на движење

» Поднесена декларацијата

Submit

Успешно комплетирање од Relief Receipt Acknowledgement_MK за 19МК90000000000001582 - Состојба : Испорачана

Декларација за печатење

Идентификатор на порака	19ED000001A7F0	
Пораката за улога на MSA	Пораката се однесува на одредителот (2)	
ЗАГЛАВИЕ	Шифра на административна референца	19МК90000000000001582
	Локален референтен број	1577106684994
	Датум и време на испорака	23-12-2019 14:43
(ИСПРАКАЧ) ТРГОВЕЦ	Број на трговец за акциони	МК1А0000С9001
(CONSIGNEE) RELIEF HOLDER_MK	Референтен број на одобрение за ослободување	МК1900000000000001693